



ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТОДАВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА
ORGANISATION OF EMPLOYERS OF MACEDONIA

ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ)
во 2011 година

Скопје, март 2012 година

Организацијата на Работодавачи на Македонија (ОРМ), во текот на 2011 година успешно реализираше голем број активности кои произлегуваат од остварувањето на предвидените цели и задачи согласно Законот за работните односи и Статутот на ОРМ. Во прилог се наведени некои од позначајните активности на ОРМ реализирани во текот на годината:

I. Здруженија

Во ОРМ досега се формирани следниве здруженија: Здружение за комунални дејности, Здружение за тутунско стопанство, Здружение за текстилна индустрија, Здружение за кожарска и чевларска индустрија, Здружение за заштитни работилници, Здружение за угостителство и кафетерии, Здружение за земјоделство и прехранбена индустрија, Здружение за градежништво и производство на градежни материјали, Здружение за хемиска индустрија и Здружение за хартија, графичка дејност, Здружение за финансиско посредничка дејност- банки и осигурителни и Здружение за енергетика.

Членството на ОРМ се зголеми со нови работодавачи и тоа, Тутунска банка, ЕВН Електроснабдување, ЕВН Електрани ДООЕЛ и Стопанска Банка.

II . Колективни договори и решение за репрезентативност

Здружение на Банки – Нов Колективен Договор

Здружение за Хеминска Индустрија – усогласен со ЗРО

Здружение за Тутунска Индустрија – усогласен со ЗРО

Здружение за Земјоделе и Прехранбена Индустроја- усогласен и утврдена најниска плата

ОКД- работната група подготви предлог измени доставени до ССМ

Во процедура е КД за Енергетика

III. Работењето на Економско социјалниот совет

Организацијата на Работодавачи на Македонија (ОРМ) како единствена организација на работодавачи која ја докажа својата репрезентативност учествуваше на 11те одржани седници на ЕСС.

- До ЕСС се доставени предлог измените во ЗРО (формирана работна група на ниво на ЕСС – 2 члена од ОРМ
- Донесена минимална плата на национално ниво (ОРМ учествуваше во подготовката на Законот за минимална плата)



IV.Учество на годишната меѓународна конференција на МОТ

Во Женева , во јуни 2011 год. усвоена е конвенцијата 189 – Пристојна работа за домашните работници- Трипартитна делегација од Македонија од репрезентативните социјални партнери меѓу кои ОРМ учествуваше во усвојувањето на конвенцијата



V.Остварена соработка со МОТ преку семинари и работилници на тема :

1. Пост кризни мерки – програма за пристојна работа
2. Мирно решавање на работни спорови на ниво на компанија
3. Родова еднаквост
4. Предлог измени во ЗРО- Во јуни одржана работилница во хотел Молика , на кој учествуваше експерт по трудово право, проф. Д-р Тито Беличанец во работната група од ОРМ која ги подготвуваше измените во ЗРО
5. Формирани локални Економско социјални совети во Битола и Струмица
6. Безбедност и здравје при работа- кампања со Државниот инспекторат за труд , МТСП, МОТ, ОРМ И Синдикатите – ризици за работа на висини во градежништвото

VI. Работата на Управниот одбор во 2010, заклучоци, ставови и прашања за актуелни проблеми и други активности

Управниот одбор во 2011 г. одржа три редовни седници и едно Собрание.

- Активно учествуваа во колективното преговарање.
- Дадоа поддршка во остварувањето на контакти со медиумите , во остварување на средбите со домашните и странските експерти и институции, и преку градење ставови за прашањата за ЕСС.

VII. Организација и учество на членките на ОРМ на семинари, работилници и проектни активности

- TWINING со Словенија и Центар за средно стручно - Изработка на Стандарди на квалификации за 2-3 годишни програми
- TWINING МТСП со Словачка-Мониторинг и евалуација на пазарот на трудот
- Проект од ЕУ со Словачка- јакнење на капацитетите на ОРМ на пат кон ЕУ
- СОСURT-Словачка-Реформски алатки за пазарот на трудот
- Прогрес –ЕУ проект со Словенија - Унапредување на социјалниот дијалог во сектор земјоделие, прехрана и трговија во Словенија, Македонија и Црна гора
- Проект од Европска Комисија , носител : ОРМ , име на проектот “ Зајакнување на капацитетите на ОРМ на пат кон ЕУ ,, - 50 000еур , период март 2011- март 2012 . Остварен бенефит за ОРМ :

обезбедување на поголеми капацитети на ОРМ и подигање на свесноста на јавноста за местото на работодавачите како социјален партнер во предпристапниот процес кон ЕУ, за ОРМ да стане професионално тело и компетентен социјален партнер способен да се справи со барањата и предизвиците на социјалниот дијалог на национално и ЕУ ниво и да придонесе во постигнувањето на стратешките цели на земјата во економската и социјална сфера. Придобивките реализирани преку 12 настани во Скопје и Македонија , изготвена дата база на членки , изготвени три квартални весници за работата на ОРМ , подготвена стратегија за услуги и отпечатена брошура за социјалниот дијалог . Подобрена комуникацијата со членките и останатите партнери со вмрежување , отворање на блог и фејсбук профил.

VIII. Номинирани членови во домашни институции и проекти

ОРМ има номинирано членови во:

- 1.) Заедничкиот консулативен комитет (ЗКК) во Европскиот социјален комитет со два члена од репрезентативната ОРМ
- 2.) Координативното тело за општествена одговорност
- 3.) Меѓугранична соработка , Бугарија и Албанија, во рамките на ИПА 4
- 4.) Работна група за изработка на Национална стратегија за намалување на сиромаштијата
- 5.) Советот за безбедност и здравје при работа
- 6.) Номинирани три члена од ОРМ во Локалниот ЕСС во Куманово, Струмица
- 7.) Номиниран член во Одборот за Акредитација и евалуација на високото образование
- 8.) Два члена на УО на АВРМ
- 9.) Предлог измени поднесени во ЗПИО
- 10.) Учество во УО на ФПИО и ФЗО
- 11.) Поднесен предлог до Советот за Евроинтеграција за членство

Изготвиле,
Белинда Николовска
Светлана Ристовска-Антиќ
Март.2012, Скопје

Претседател
М-р Димитар Стојановски